

**Здружението на граѓани "Ромаверзитас"
објавува**

Повик за вклучување во Програмата за зајакнување на академските постигнувања и личните капацитети на студентите Роми во Република Македонија за академската 2015/2016 година.

Проектот: **"Ромаверзитас - академска и друга поддршка за Ромските студенти во Македонија"**, има за цел да ги подобри одржливоста, академските постигнувања и личните капацитети на студентите Роми во Република Македонија. Проектот Ромаверзитас Македонија е целосно поддржан од страна на Ромскиот Образовен Фонд (REF) од Будимпешта.

Цели на програмата

- Зголемување на процентот на ромските студенти во Македонија на универзитетите во Скопје, Тетово и Штип;
- Подобрување на академските постигнувања на студентите Роми запишани на универзитетите во Скопје, Тетово и Штип.
- Зголемена стапка и учество на ромските студенти во високото образование преку обезбедување на турска и друга академска поддршка;
- Обезбедување на отворени можности за истражување на мали проекти како и студентски иницијативи за академски цели;
- Одржување на соодветно образование за 60 студенти преку давање на услуги во канцеларијата на Скопје, Универзитетот на Југоисточна Европа (ЈИЕ) во Тетово и Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип преку обезбедување на компјутерски пристап до интернет, библиотека, јазични курсеви, курсеви за компјутери, работилници за Ромски идентитет како и простор за организирање на академски активности;
- Давање на поддршка на младите Роми преку инволвирање во различни иницијативи - со вклучување на учениците Роми со високо образование за организирање на заеднички активности;
- Креирање на мрежа од ромски дипломирани студенти - Алумни мрежа;

1.ТУТОРСТВО

Туторството е дополнителна академска туторска помош за студентите Роми преку индивидуални часови на туторот и студентот за одреден/и предмети.

Целта на туторството е поуспешно совладување на наставните содржини и зголемување на можностите за успешно подготвување и полагање на одреден/и предмети/испити.

Студентите Роми имаат можност да користат максимум 40 туторски часа во текот на една академска година, минимум за еден академски предмет може да се користат 10 туторски часа, а максимален број на академски предмети за кои може да побарате туторство се 4 академски предмети во текот на академската 2015/2016 година.

Студентите кои ќе аплицираат можат да предложат тутор за одржување на туторските часови, но не е задолжително. За тутор може да биде предложен универзитетски асистент, дипломиран на I и II циклус на студии, студент на II циклус на студии, како и студент на I циклус на студии кој го положил предметот со оцена најмалку 8.00. Ромаверзитас има задача да обезбеди тутор на апликантите кои нема да предложат тутор во своите апликации за туторство или предложениот тутор не ги исполнува условите за тутор.

Туторството ќе се регулира со посебен договор за туторство во кое ќе бидат договорени обврските на студентот и висината на хонорарот за туторот.

Туторството ќе се реализира во следните чекори:

- 1.Доставување на апликација за туторство од страна на студентот/ката
- 2.Потпишување на договор за туторство помеѓу Ромаверзитас и студентот/ката
- 3.Подготовка на план за активности
- 4.Реализација на предвидените туторски часови
- 5.Доставување на извештаи за реализираните туторски часови
- 6.Доставување на извештај за резултатот постигнат по предметот после полагањето во академската испитна сесија

2. КУРС ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК

Ромаверзитас ќе овозможи курс по Англиски јазик за 60 студенти Роми во академската 2015/2016 година.

Целта на курсот по Англиски јазик е подобрување на вештините за странски јазици на студентите Роми, зголемување на нивниот пристап до информациите, зголемување на нивното учество и искористување на интернационалните програми и можности, како и зголемување на нивните можности за вработување и градење на кариера.

Повикот за курсот по Англиски јазик се однесува само за еден степен, учесниците на курсот по Англиски јазик по успешното завршување ќе се стекнат со сертификат за учество. Утврдувањето на степенот на учесниците во курсот по Англиски јазик ќе биде реализиран од страна на училиште за странски јазици.

Периодот на реализација на курсот по Англиски јазик ќе биде договорен помеѓу студентите и училиштето за странски јазици.

3. КУРСЕВИ ПО КОМПЈУТЕРИ

Ромаверзитас ќе овозможи курс по компјутери за 60 студенти Роми во академската 2015/2016 година.

Целта на курсот по Компјутери е подобрување на вештините за работа со компјутери на студентите Роми, стекнување на вештини за работа со Програмата на Microsoft Office, зголемување на нивниот пристап до информациите, како и зголемување на нивните можности за вработување и градење на кариера.

Повикот за курсот по Компјутери се однесува само за еден степен, учесниците на курсот по успешното завршување ќе се стекнат со сертификат за учество. Утврдувањето на степенот на учесниците во курсот по Компјутери ќе биде реализиран од страна на компанија за давање на курс по компјутери.

Периодот на реализација на курсот по компјутери ќе биде договорен помеѓу студентите и компанијата за компјутери.

4. РОМСКИ ИДЕНТИТЕТ

Ромаверзитас ќе овозможи работилници за ромски идентитет за 60 студенти Роми во академската 2015/2016 година.

Целта на работилниците е да се зголеми знаењето на студентите Роми за ромскиот идентитет, историја, јазик и култура. Од друга страна, да се зајакне идентитетот и учеството на студентите Роми во ромското движење охрабрувајќи ги да одбележуваат важни настани за Ромите.

Повикот за работилниците за ромски идентитет ќе се однесува на темите поврзани со идентитетот на Ромите, Ромската историја, Ромскиот јазик и култура, како и за Ромското движење.

Начин за вклучување во програмата

Сите заинтересирани студенти за вклучување во Програмата за зајакнување на академските постигнувања и личните капацитети на студентите Роми во Република Македонија за академската 2015/2016 година треба да ги исполнуваат условите за аплицирање и да аплицираат со испраќање на документите за аплицирање.

Услови за аплицирање

Студентите треба да ги исполнат следните услови:

- да се студенти Роми на додипломски студии;
- да се редовни студенти запишани на студиските програми на државните или приватните универзитетите во Република Македонија во академската 2015/2016 година;

Документи за аплицирање

Студентите треба да ги достават следните документи:

- пријава за вклучување во програмата
- писмо за мотивација;
- оригинална или фотокопирана или скенирана потврда за редовен студент за академската 2015/2016 година;
- фотокопија од индекс или фотокопија од најново уверение за положени испити;
- индекс на увид за студентите на факултетите каде тоа е можно;

Начин на аплицирање

Документите за аплицирање за програмата треба да се достават електронски на следната е-маил адреса: **office@romaversitas.org.mk** или лично во просториите на Здружението на граѓани “РОМАВЕРЗИТАС” во Скопје, Штип и Тетово или по пошта на адреса ул. 11 Октомври бр.18/7, 1000 Скопје (со назнака апликација за програмата).

Краен рок за аплицирање

Повикот за вклучување во програмата за зајакнување на академските постигнувања и личните капацитети на студентите Роми во Република Македонија за академската 2015/2016 година е отворен **до 31 Јануари 2016 година.**

Процес на селекција

Доколку има поголем број на апликанти за програмата, предност во процесот на селекција ќе имаат студентите во прва и втора година на студии, како и студенти со понизок среден просек на оцени.

Сите пријавени студенти ќе бидат регистрирани во базата на студенти на Ромаверзитас за академската 2015/2016 година.

Напомена

Сите селектирани студенти ќе треба задолжително да ги користат таторските часови, да учествуваат на курс по Англиски јазик, да учествуваат на курс по компјутери и на работилниците за зајакнување на ромскиот идентитет.

Дополнителни информации за повикот за програмата можете да добиете во просториите на Ромаверзитас во Скопје и Тетово, или за Скопје на тел: 076/225-568, за Штип на тел: 075/203-064 и за Тетово на тел: 076/233-698, секој работен ден од 09.00 до 17.00 часот или електронски на е-маил адреса: **office@romaversitas.org.mk**